

XV МЕЃУНАРОДЕН ПЛИВАЧКИ МИТИНГ НЕМО КУП 2019



Ни претставува особено задоволство да ве поканиме на пливачкиот натпревар НЕМО КУП кој оваа година е петнаесети по ред. Пливачкиот клуб Делфин Скопје е повторно домаќин и организатор на пливачкиот натпревар НЕМО КУП 2019 кој оваа година ќе се одржи на базенот „Борис Трајковски,, Скопје со полн програм. Концептот на овој натпревар е развивање и афирмација на пливачкиот спорт пливачите можат да настапат во шест старосни категории при што најдобрите пливачи од секоја категорија ќе добијат стокови награди додека во апсолутна категорија ќе се доделуваат и парични награди.

ОРГАНИЗАТОР: ПК „ДЕЛФИН,, СКОПЈЕ

ДАТА: 30.11 - 01.12..2019 година

МЕСТО: Базен „Борис Трајковски,, Скопје

БАЗЕН: 25 метри 8 стази температура на вода 26,5 С

ЕЛЕКТРОНСКО МЕРЕЊЕ НА ВРЕМЕТО

КАТЕГОРИИ:	МАШКИ	ЖЕНСКИ
Категорија А	Apsolutna	Apsolutna
Категорија Б	2004/2005	2004/2005
Категорија Ц	2006/2007	2006/2007
Категорија Д	2008/2009	2008/2009
Категорија Е	2010/2011	2010/2011
Категорија Ф	2012 и помлади	2012 и помлади

СТАРТАРИНА: 200 ден по старт за домашни натпреварувачи а за госити од странство 3,5 евра по старт (за штафета не се плаќа котизација)

ПРАВО НА УЧЕСТВО: Еден пливач има право на неограничен број на настапи.

ПРОГРАМА

I дел

Сабота 30.11.2019 09:00 часот
(Распливување 08:00)

100 слободно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е
50 градно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
200 делфин	м/ж	А,Б,Ц
50 грбно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
200 мешано	м/ж	А,Б,Ц,Д
1500 слободно	м/ж	А

II дел

Сабота 30.11.2019 17:00 часот
(Распливување 16:00)

50 слободно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
100 грбно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е
200 градно	м/ж	А,Б,Ц,Д
100 делфин	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е
400 слободно	м/ж	А,Б,Ц,Д

III дел

Недела 01.12.2019 09:00 часот
(Распливување 08:00)

50 делфин	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е,Ф
200 слободно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е
100 градно	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е
200 грбно	м/ж	А,Б,Ц,Д
100 мешано	м/ж	А,Б,Ц,Д,Е
800 слободно	м/ж	А

Организаторот го задржува правото да ги лимитира трките на 800м и 1500м слободно на 8 натпреварувачи во машка и 8 во женска категорија според најдобро испливано време.

СВЕЧЕНО ОТВАРАЊЕ САБОТА 30.11.2019 16:45 часот
САБОТА 21:00 КОКТЕЛ ЗА СПОНЗОРИ И ТРЕНЕРИ

МЕДАЛИ: Првите тројца натпреварувачи од секоја категорија во секоја дисциплина добиваат медаљи

НАГРАДИ: Најдобрите пливачи во категорија А добиваат парични награди, додека пливачите од другите категории добиваат стокови награди а се прогласуваат според збир на освоени бодови во четири најдобри дисциплини според ФИНА таблица. Најмладите пливачи во машка и женска конкуренција добиваат стокови награди (обавезен документ за идентификација)

НАЈДОБАР КЛУБ: За најдобар клуб се прогласува оној што ќе освои најголем број на медали

ПРИЈАВИ: пријавите се примаат најкасно до 26.11.2019 на адреса ПК „ДЕЛФИН„СКОПЈЕ Бул: Јане Сандански 19/2-3 Скопје мејл: aleksandarf@yahoo.com

Со поднесувањето на пријавата клубот кој ги поднесува потврдува дека пливачите се здравствено способни за натпреварување, односно ја сносат одговорноста за нивната здравствена состојба
mail: aleksandarf@yahoo.com,

Tel: + 389 78 386 236, faks: + 389 2 2431 587

ОТКАЗИ: Откажете се уважуваат најкасно до **28.11.2019** godina.

Техничкиот состанок ќе се одржи на ден 29.11.2019 со почеток во 20:00 часот во просториите на Базенот Борис Трајковски

СМЕСТУВАЊЕ: Натпреварувачите сами си ги сносат патните и хотелските трошкови информации на телефон +38978386236

Препорачуваме хотелско сместување полн пансион до 30 ЕВРА нокевање со појадок 15 – 20 ЕВРА

ПК “ДЕЛФИН” СКОПЈЕ

